



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



FOUNDATION ФОНДАЦИЈА  
OPEN OTBORENO  
SOCIETY OPIITESTVO  
MACEDONIA MAKEDONIJA

## Проект на УСАИД за граѓанско општество

### Доделени 18 грантови на граѓански организации

На конкурсот за доделување грантови во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество, објавен во април 2013 година, до Фондацијата Отворено општество – Македонија пристигнаа вкупно 99 пријави од граѓански организации. Избрани се 18 предлог проекти на кои ќе им бидат доделени грантови во вкупен износ од УСД \$415,887 (подолу е дадена листата на грантистите). Овие грантови се овозможени со поддршка од американскиот народ преку УСАИД. Избраните проекти ќе бидат спроведени во период од 4 до 10 месеци. ФООМ ќе обезбеди вмрежување, обуки и консултации за сите грантисти.

**Тип на грант: Поддршка за граѓански организации што дејствуваат како демократски јадра во нивните заедници**

Организација	Партнерски организации	Име на проектот	Буџет
Цивил – Центар за слобода, Скопје		Избери демократија!	\$19,998
Центар за современи уметности, Скопје	ЈАДРО Асоцијација на организации на независна културна сцена, Скопје; Иницијатива Кооперација , неформална група	Мобилна монтажна галерија	\$20,000
Здружение на граѓани Член 16, Скопје		Млади луѓе пишуваат за заедниците	\$20,000
Центар за медиумски активности, Скопје	„Лице улица“, Белград; „Културисти“, Приштина; „Инка“, Струга; Интернационална мрежа на улични весници , Глазгов – Шкотска; Центар за бизнис психологија Системска НЛП, Скопје; Нуклеус.тв; Партес продукција, Скопје; „Порака“, Неготино; „Солем“, Скопје; Центар за заштита на правата на детето, Скопје; Црвен крст на град Скопје	Лице в лице со граѓаните	\$20,000

<b>Здружение за ширење демократија и демократски принципи во општеството Проект ЕУ, Кавадарци</b>		Стоп за ширење на национализмот кај младите	\$15,673
<b>Студентска организација „Излез“, Скопје</b>		Креативна младинска акција	\$19,449
<b>Здружение на земјоделски производители Агропродукт, Штип</b>	Национален сојуз на одгледувачи на овци, Скопје; Регионално здружение „Овчеполка“, Штип; Агенција за поттикнување и развој на земјоделството РЦ, Штип; Здружение на пчелари „Нектар“, Штип	Маргинализирана група Јуруци, како понатаму???	\$7,850

**Тип на грант: Поддршка на граѓански организации ангажирани во надгледување на властите и застапување засновано на истражувања**

Организација	Партнерски организации	Име на проектот	Буџет
<b>Центар за современи уметности, Скопје</b>	Портал Окно, Младински културен центар, Битола; Одроз, Прилеп; Центар за одржлив развој на заедницата, Дебар; Регионален центар за одржлив развој, Кратово; Фондација за развој на локалната заедница, Штип; Млади за младите, Теарце; ОЗТ Фабрика, Винаца	Фото глас - решавање на локалните проблеми преку фотографии	\$30,000
<b>Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на РМ - ЕСЕ</b>		„Поглед однадвор“ – Дали и како се обезбедува потребната судска заштита на жртвите на семејно насилство при изрекување на привремените мерки за заштита?	\$24,983
<b>Македонски центар за европско образование, Скопје</b>		„Старо купувам“ - Новата европска приказна за Македонија	\$24,778
<b>Институт за човекови права, Скопје</b>		Независните комисији и регулаторни тела – законска поставеност и практично функционирање	\$28,555

<b>Хелсиншки комитет за човекови права, Скопје</b>		Набљудување на судски постапки во областа на основните граѓански и политички права и слободи	\$27,941
<b>Рурална коалиција, Скопје</b>	Мрежа на млади фармери, Мешеишта; Здружение на земјоделци Агрокултура, Липково; Тутунарско, градинарско здружение „Ориентал“, Кривогаштани; Здружение за родова рамноправност „Еманципирана жена“, Кичево	Каде почнуваат, а каде завршуваат парите за субвенциите?	\$28,880
<b>Акција Здруженска, Скопје</b>		Родовата еднаквост е секојдневна потреба	\$27,830
<b>Мултиетничко здружение „Флоренс Најтингел“, Куманово</b>		Градиме мултиетнички соживот кај средно-школската младина! - предизвици и перспективи	\$21,330
<b>Транспарентност Македонија, Скопје</b>		Месечни извештаи за состојбата во борбата против корупцијата и криминалот и состојбата со транспарентноста во општеството	\$29,620
<b>Центар за култура и културолошки студии, Скопје</b>	Центар за развој на медиуми, Скопје	Застапеноста и третманот на поимот „европски вредности“ во македонските печатени медиуми	\$23,620
<b>Здружение за економско истражување, застапување и донесување економски политики „Финанце Тхинк“, Скопје</b>		Внимавајте на јазот помеѓу буџетските ставки и програмите од Националната стратегија за намалување на сиромаштијата	\$25,380